

6.5.2022



Со низа свечени активности, денес, во село Смилево, традиционално се чествуваше Смилевскиот конгрес и важните историски настани и личности кои, биле предвесник и предводник на македонската револуционерна мисла и идеја.

Општинска делегација предводена од градоначалникот Најдовски, делегација од ООУ „Даме Груев“, с.Смилево и директори на Јавни установи и претпријатија положија цвеќе пред спомен костурницата на великанот Даме Груев и на славните Смилевци - Илинденци, со што, всушност, се одбележа и претпоследниот ден од Смилевскиот конгрес, а учениците од ООУ „Даме Груев“ од Смилево подготвија извонредна свечена приредба - колаж од музика и рецитал.



~~Радослав Димитров, Председател на МЗБ, Милорад Илиќ, Бранко Илиќ, Председател на ООС, Милорад Илиќ, Председател на ООС~~



~~максим Димитров, Председател на МЗБ, Председател на ООС, Председател на ООС, Председател на ООС, Председател на ООС~~

